



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 20 октомври 1962
Скопје
Број 34 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 96 динари
Жиро сметка број 802—11/1—698.

167.

На основа член 22 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБОР НА СОБРАНИЈАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Уредбата за составот и начинот на избор на собранијата на заедниците за социјалното осигурување на работниците („Службен весник на НРМ“ бр. 24/62 год.) став 2 на член 42 се менува и гласи: „Бројот на членовите на собранието изнесува најмалку 55“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-2153/1

16 октомври 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

168.

На основа член 193 став 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПРВОТО СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. Собранието на Републичката заедница за социјалното осигурување на работниците се свикнува на прво заседание на 31. X. 1962 година во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-2153/2

16 октомври 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за просечното ниво на цените на услугите на здравствените установи („Службен весник на НРМ“ бр. 21/62), се поткрале долунаведените грешки поради кое се дава

ИСПРАВКА

на Одлуката за просечното ниво на цените на услугите на здравствените установи

Во делот III, точка 20:

алинеа 4, вместо „Ди-Те-Пер за една доза 280 дин.“, треба да стои — Ди-Те-Пер за I доза 280 динари; и

во алинеа 5 вместо „Ревакцинација 400 дин.“, треба да стои — Ди-Те-Пер втора, трета доза и ревакцинација по 400 динари.

Од Извршниот совет, бр. 09-1289/2/1962 год.

Огласен дел

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за еден постојан или хонорарен наставник во звањето професор или предавач на виша школа за предметот методика на Отсекот за одделенска настава

Кандидатите за звањето професор (постојан или хонорарен) треба да имаат завршено високошколска спрема од втор степен, стручни трудови, добиено искуство во наставата или струката и да покажуваат способност и самостојност во изведување на наставата.

Кандидатите за звањето професор (постојан или хонорарен) треба да имаат завршено високошколска настава од втор степен, да владее со проблемите на својата дисциплина и да имаат практично искуство и способност за изведување на наставата.

Со пријавата кандидатите треба да имаат приложено: биографија, диплома за високо образование, список на објавените трудови или самите трудови (ако се пријавуваат за звање професор на виша школа), извод од персоналниот лист и согласност од установата дека ќе биде ослободен од должност.

Документите се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката академија до 20. XI. 1962 година.

Конкурсната комисија на Околинскиот завод за здравствена заштита — Куманово

распишува

К О Н К У Р С

за специјализација 1 ЛЕКАР по специјалноста ОФТАЛМОЛОГИЈА

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и положен стручен испит.

Таксираните молби да се доставуваат до Комисијата за засновање и откажување на работен однос на Заводот за здравствена заштита — Куманово.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1365)

Училишниот одбор при Градинарското училиште во Богданци, врз основа на чл. 19 ст. 6 од Правилникот за работата на училиштето,

распишува

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С

за упразнетите работни места за учебната 1962/63 година:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Наставници по градинарство | 2 |
| 2. Наставник по биологија и хемија | 1 |

У С Л О В И

Под точ. 1) да има завршено земјоделски факултет, виша земјоделска школа — отсек градинарство или зем. тех. со 5 год. практика во градинарството.

Под точ. 2) да има завршено ВПШ — група биологија и хемија.

Плата, според Законот за јавните службеници.

Конкурсот трае до пополнување на упразнетите места. (1276)

Конкурсната комисија при Центарот за стручно образование на работниците — Битола, врз основа на чл. 37 од Законот за работниците и службениците

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место ИНСТРУКТОР на Центарот за стручно образование на работниците — Битола

Услови: Завршен филозофски факултет. Преимство имаат кандидатите со завршена педагошка група.

Плата според Правилникот за плати на работниците и службениците на Центарот.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место.

Кандидатите кои молбата да ги достават и документите по чл. 31 од Законот за работниците и службениците. Молбите се доставуваат до Центарот.

(1275)

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за исполнување на едно работно место дактилограф II класа

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Молбите се доставуваат до Советот за народно здравје на Народна Република Македонија — Скопје. (1273)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за исполнување на работното место СЕКРЕТАР на НО на општината Саат Кула — Скопје

У С Л О В И:

Завршен правен факултет, 10 години работен стаж од кои 5 години на раководна должност и положен стручен испит.

Молбите со потребните документи по член 31 од ЗЈС да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (1274)

Управниот одбор на Клиниката за детски болести на Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнето работно место за 1 (еден) лекар специјалист по ПЕДИЈАТРИЈА

УСЛОВИ: Медицински факултет и положен специјалистички испит по педијатрија.

Личен доход спрема правилникот за распределба на личните доходи на персоналот на Клиниката.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. Молбите таксирано со 50 дин. државна таксена марка со потребните документи од член 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до секретаријатот на Клиниката. Кандидатите што се во работен однос вместо документите од член 31 од ЗЈС доставуваат само молба, диплома, сведочанство за положен специјалистички испит и согласноста на установата дека може да конкурира. Непотполни молби и документации не ќе бидат земани во предвид. (1277)

На основа член 10 став 1 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на Народниот одбор на општината Дебар, Советот на работниот колектив при Народниот одбор на општината Дебар

распишува

К О Н К У Р С

за исполнување следните работни места во Народниот одбор на општината Дебар

1 Началник на Одделението за стопанство на НО,

2. Началник на Одделението за општествени служби на НО,

3. Референт по правна помош.

У с л о в и :

1 Кандидатите под точка 1 и 2

а) да имаат висока стручна спрема и 8 години практика во управни работи,

б) виша стручна спрема и 10 години практика во управни работи,

в) средна стручна спрема и 15 години практика во управна струка.

2. Кандидатите под точка 3.

а) да имаат завршено правен факултет и 8 години во управно-правна струка,

б) виша управна школа и 10 години во управно-правна струка, и

в) со средна управна школа и 12 години во управна струка.

Пријавените кандидати од точка 1, 2 и 3 од машки пол да ја имаат регулирано воената обврска.

Личен доход по правилникот за средствата за работа на органите на Народниот одбор на општината Дебар.

Молбите со сите потребни документи согласно член 3 од Правилникот за работни односи (чл. 31 од ЗЈС) се доставуваат до Народниот одбор на општината Дебар — Конкурсна комисија.

Конкурсот трае од објавувањето во „Службен весник на НРМ“ до пополнување на работните места. (1305)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за работното место **ШЕФ НА ОПШТИ ОТСЕК** — (оддел за административни и персонални прашања), референт II врста.

Услови: Кандидатот треба да има више образование и положен стручен испит во звање од управната струка и најмалку 5 години служба, или средно образование со звање од управна струка и над 10 години служба. Предност имаат оние кандидати што ја познаваат проблематиката на музејот и биле на раководни места.

Молбите со потребните документи од чл. 31 од ЗЈС да се достават на конкурсната комисија на музејот. Конкурсот трае 15 дена, од објавувањето, односно до пополнувањето на истото.

(1306)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13356 од 27 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Саздовски Богоја, роден на ден 22 август 1932 година во с. Бистрица, Титоввелешка околија, од татко Апостол и мајка Стојка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Божковски Богдан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (286)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13357 од 3 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Саздовска Дунавка, родена на 22 април 1931 година во с. Праведник, Титоввелешка околија, од татко Јован и мајка Цвета, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Божковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (287)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12308 од 11 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Јашаровска Фанија, родена на ден 14 јуни 1947 година во Куманово, од татко Јордан и мајка Невенка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Иванка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (289)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12982/1 од 4 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Касами Шехап и Ѓулсум, роден на 10 февруари 1924 год. во село Речане, Тетовска околија, од татко Сејди и мајка Атије, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Нухии**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (290)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14955 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име Лушески Димитар, роден на 7 мај 1947 година во село Лескоец, Охридска околија, од татко Лушески Наум и мајка Гона, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Спасе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (291)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9226/2 од 3 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Манева Ефка, родена на 1 август 1952 година во Штип, од татко Мане Манев и мајка Виолета, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Емица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (292)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12187/1 од 11 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име

на Сократова Зорка, родена на 20 август 1925 година во село Боријево, Штипска околија, од татко Јован и мајка Спасена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Зуица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (293)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12373/1 од 6 септември 1962 година, ја одобри промената на личното име на Силјановски Наумче, роден на 16 јуни 1912 година во село Селце, Охридска околија, од татко Јосиф и мајка Менка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Јовчевски Наум**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (294)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15897 од 8 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Лукарова Елена, родена на ден 7 јули 1944 година во Скопје од татко Душан и мајка Нада, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Тодерова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (295)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14694/1 од 23 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николовски Богданов Живко, од с. Годивле, Битолска околија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Блажевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (296)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11986/1 од 6 јули 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Анастасов Томе, роден на ден 18 март 1932 година во село Бели, Штипска околија, од татко Анастасов Тодосија и мајка Гана.

Истата промена на фамилијарното име се одобрува и на Анастасова Десанка, родена на 8 декември 1936 година во село Бели, Штипска околија, од татко Борис и мајка Блажа.

Промената на фамилијарното име на Анастасов Томе се протегнува и на неговите малолетни деца: Анастасова Соња, родена на 24 септември 1959 година во Кочани, и Анастасова Загорка, родена на 23 декември 1960 година во Кочани, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Стојов** односно **Стојева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (297)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15692/1 од 3 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Костовски Гино, роден на 19 јули 1924 година во село Беловиште, Тетовска околија, од татко Трпе и мајка Кира, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Гиновски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (298)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Надежда Трипковиќ, од село Лавци, Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Ѓорѓи Николовски, од село Долно Агларци, а сега со непозната адреса во иностранство. Бидејќи тужениот Ѓорѓи е во неизвесност и со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 402/62. (288)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Л. 4/58 од 8-V-1962 година е заклучена постапката за присилна ликвидација на Земјоделската задруга „Славеј“ од с. Брод, Битолско.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1112)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението на судов Л. бр. 7/59 од 17-XI-1960 година е заклучена постапката за присилна ликвидација на ЗанаETCHиското претпријатие „Винопромет“ од Битола и истото престана да постои како правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1228)

Врз основа на решението на Народниот одбор на Делчевска општина бр. 04-2049 од 25-IV-1962 година Земјоделската станица, со седиште во Делчево, е ставена во редовна ликвидација. Се покануваат должниците и поверителите на станицата да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите потражувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Во противно, по истекот на горниот рок, нема да се признаваат никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија. (1229)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-I-1962 година, страна 189, реден бр. 1, е запишан под фирма: Осигурителен завод, со седиште во Пробиштип. Предмет на работењето на заводот е:

1. задолжително осигурување определено со сојузни прописи;
2. доброволни осигурувања определени со заклучок на Југословенската заедница за осигурувањето;
3. доброволни осигурувања определени со заклучок на заедницата на осигурувањето;
4. доброволни осигурувања определени со заклучокот на заводот.

Овластени лица за потпишување на заводот се: Митруш Николов, директор, и Ташковски Мишев Ратко.

Основањето на заводот е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 01-2495/1 од 27-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 15/62. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 389, страна 201, е запишан под фирма: Шумско стопанство „Кожуф“ — Гевгелија — Погон за шумарство во Валандово. Предмет на работењето на погонот е: експлоатација, узгој на шуми, правење на вар, земјоделско производство и др.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Шумското стопанство „Кожуф“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Валандово бр. 2359 од 25-XI-1961 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето раководителот. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи лот Благој Шунта.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 779/61. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 78, страна 201, е запишан под фирма: Лозарско претпријатие „Демир Капија“ — Демир Капија — Угостителски дуќан бр. 1 во Демир Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: исхрана, крмење на алкохолни и безалкохолни пијалаци на мало и преноќевалиште.

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на Лозарското претпријатие „Демир Капија“ од Демир Капија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-5909/1 од 14-I-1960 година.

Раководител на дуќанот е Мишко Јованов Трпковски. Дуќанот ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 790/61. (21)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 726, страна 133, свеска III, е запишано под фирма: Претпријатие за јавни патишта од I и II ред — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: одржување, реконструкција и изградба на јавните патишта од I и II ред, се грижи за изградбата на објектите што се врзани за употребата и за унапредувањето на условите на сообраќајот на тие патишта.

Споредни дејности на претпријатието се: вршење на лесни оправки и снабдување на возилата со бензин и плинско масло, вршење на угостителски услуги, експлоатација на камен, чакал и песок и нивната понатамошна обработка и земјоделско искористување на патното земјиште. Во работите од

основната и споредните дејности претпријатието врши услуги на стопанските и другите организации.

Претпријатието е основано од Извршниот совет на НРМ, Скопје, со решението бр. 09-3741/2 од 11-XII-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Боро Блажевски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 793/61. (27)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 204, страна 541, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожни и гумени производи на големо „Ангрокожа и гума“ од Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 112. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на готови чевли, кожна и пластична галантерија, пластични маси и гумени производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со кожни и гумени производи на големо „Ангрокожа и гума“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје под бр. 13158 од 10-XII-1961 година.

Раководител на продавницата е Стојчевски Дане Цветко. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 758/61. (30)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 409, страна 345, свеска III, е запишано под фирма: Претпријатие за јавни патишта од I и II ред — Титов Велес. Предмет на работењето на претпријатието е: одржување, реконструкција и изградба на јавните патишта од I и II ред, се грижи за изградбата на објектите што се врзани за употребата и за унапредувањето на условите на сообраќајот на тие патишта.

Споредни дејности на претпријатието се: вршење на лесни оправки и снабдување на возилата со бензин и плинско масло, вршење на угостителски услуги, експлоатација на камен, чакал и песок и нивната понатамошна обработка и земјоделско искористување на патното земјиште. Во работите од основните и споредните дејности претпријатието врши услуги на стопански и други организации.

Претпријатието е основано од Извршниот совет на НРМ — Скопје, со решението бр. 09-3742/3 од 11-XII-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Александар Наумовски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 788/61. (42)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 293, страна 1153, свеска I, е запишан под фирма: Околиски осигурителен завод — Тетово.

Заводот спроведува. 1) задолжителни осигурувања определени со срзуен закон, 2) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Југословенската заедница на осигурувањето; 3) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Заедницата на осигурувањето; 4) доброволни осигурувања определени со заклучокот на заводот.

Заводот може да определи да ги спроведува сите видови доброволно осигурување за кои не е должен да се реосигурува (член 19 став 3), а другите видови на доброволно осигурување само ако претходно се спогодил со Заедницата на осигурувањето (член 19 став 1).

Заводот може да склучи договор за доброволно осигурување на имот и на лица на подрачјето на друг завод за оние видови осигурувања што овој завод не ги спроведува.

Заводот организира и спроведува, согласно со постојните прописи, мерки за спречување на наступувањето на опасностите од кои е извршено осигурување на имотот или лицата (превентивни мерки), спроведува мерки за намалување на штетата на осигурениот имот ако настани опасност (репресивни мерки) и го финансира и кредитира спроведувањето на тие мерки.

Заводот е основан од Народниот одбор на Тетовска околија со решението бр. 01-6790 од 27-XI-1961 година.

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Усни Вела, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 754/61. (44)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 12, страна 25, е запишано под фирма: Земјоделски комбинат „Тиквеш“ — Кавадарци — Претставништво во Скопје, кој „13 ноември“ бр. 19. Предмет на работењето на претставништвото е: да врши извоз и продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и пресно грозје на големо.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Тиквеш“ — Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-13126/1 од 8-IX-1961 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Миодраг Кубин, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 47/62. (87)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 160, страна 13, е запишан под фирма: Станбено-штедна задруга „Технометал“ — Скопје, Самостоен градежен погон во Скопје. Предмет на работењето на погонот е: изведување на сите видови градежни работи за изградба на станбени и други простории (сидарски, мслерски, електро-инсталациони, водоводни и фасадерски).

Погонот е основан од Станбено-штедната задруга „Технометал“, Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 10907 од 11-I-1962 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Деловски Јанко, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 51/62. (88)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 22, страна 51 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Напредок“ од село Иванковци — Продавница бр. 2 во село Рудник, Титоввелешко. Предмет на работењето на продавницата е: а) продажба на прехранбени артикли и артикли за куќни потреби; б) продажба на текстил и текстилна галантерија; в) продажба на железарски стоки; г) продажба на тутунски преработки, кибрит и прибор за пушење; д) продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и ф) продажба на земјоделски производи од задругата.

Продавницата е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Иванковци, а согласно со решението бр. 03-3279/1 од 15-XII-1961 година на Народниот одбор на општината Отовица.

Раководител на продавницата е Смиљковиќ Андон.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 54/62. (93)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 410, страна 357, свеска II, е запишана под фирма: Солана „Бајо Секулик“ — Улцињ — Солска база во Градско, Титоввелешко. Предмет на работењето на солската база е: примање, складирање и експлоатација на солта по налог на соланата „Бајо Секулик“ — Улцињ и прием односно испраќање на амбалаж, како и повремено мелење на сол.

Солската база е основана од Работничкиот совет на Соланата „Бајо Секулик“ — Улцињ, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Градско бр. 2522 од 3-X-1961 година.

Солската база ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Џиков Трајко, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1/62. (94)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 294, страна 1159, свеска I, е запишан под фирма: Трговски дуќан (пиљарница) со паушална пресметка во Маврови Анови, Тетовска околија. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење на трговски услуги на мало.

Дуќанот е основан со решението на Народниот одбор на општината Маврово бр. 735 од 31-V-1961 година.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Игњатовски Благоја, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 11/62. (95)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр 257, страна 949, свеска I, е запишан под фирма: Осигурителен завод за Кумановска околија — Куманово. Предмет на работењето на заводот е: а) доброволни осигурувања определени со заклучок на Југословенската заедница на осигурениците, б) задолжително осигурување со сојузен закон; в) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Заедницата на осигурувањето; г) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Заводот

Заводот е основан со решението на Народниот одбор на Кумановска околија — Куманово бр 7870/1 од 26-XII-1961 година.

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Владимир Трајков Павловски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 46/62. (85)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XII-1961 година, страна 106, реден бр. 1, е запишана под фирма: Фабрика за венецијански ролетни, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на фабриката е: производство на венецијански ролетни.

Директор на фабриката е Андреј Сених, кој ќе ја претставува и потпишува.

Основањето на фабриката е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Делчево бр. 01-5558 од 28-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 207/61. (99)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XI-1961 година, страна 187, реден бр. 1, е запишана под фирма: Книжарница во Винаца, ул. „Маршал Тито“ бр. 6. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на канцелариски материјал, школски прибор, машини за пишување и сметање и нагледни средства.

Продавницата е основана од Издавачкото претпријатие „Култура“ од Скопје, а основањето е одобрено со решението на Отсекот за стопанство при Народниот одбор на општината Винаца бр 05-1229 од 20-IV-1961 год.

Раководител на продавницата е Димитар Се-
рафимов Костадинов, кој не е овластен да ја потпишува Книжарницата ќе ја потпишува директорот на Претпријатието „Култура“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 118/61 (101)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-I-1962 год., страна 296, ред. бр. 1, е запишано под фирма: Занаетчиско услужно претпријатие „Универзал“, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на претпријатието е: молерофарбарска, машки шивачки салон и ткаење сарги за тутун.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се Бошковски Дончо, директор. Гогов Т. Томе,

книговодител, и Јанаков К. Мито, технички раководител.

Претпријатието е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-7184/1 од 30-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 4/62. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница самослужување во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 136. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на животни прехрани, производи од гума, каучук и пластични маси, стакло, порцелан и керамички стоки, железарски и метални стоки, алкохолни и безалкохолни пијачки, парфимериски и козметички стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор, галантериски и базарски стоки и играчки, саати и изработки од драгцени метали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-25501/12 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Трајковски К. Тихомир.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 25/62. (140)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 111. Предмет на работењето на продавницата е: промет со текстил, куси и плетени стоки и конфекција.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/8 од 15-VI-1961 година.

Раководител на продавницата е Васил Н. Јанев.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 27/62. (141)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр 162. Предмет на работењето на продавницата е: промет со животни прехрани, стакло, порцелан и керамички стоки, железарски и метални стоки, производи од гума, каучук и пластични маси, алкохолни и безалкохолни пијачки, парфимериски

и козметички стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор, галантериски и базарски стоки и играчки, саати и изработки од драгоцен метални.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/15-VI-1961 година.

Раководител на продавницата е Славчо Атанасов Стојанов.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 28/62. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 137. Предмет на работењето на продавницата е: промет со железарски и метални стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, електрични материјали, јажарски стоки, каделни и јутени производи, рибарски материјал и прибор.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/10 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Спасо Штерјо Пенев.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 29/62. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 142. Предмет на работењето на продавницата е: промет со железарски и метални стоки, велосипеди, машини за шиене и прибор, бои, лакови, хемикалии и прибор, кожа, седларски и ременски стоки и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, електрични материјали, јажарски стоки, каделни и јутени производи, оружје, ловечки прибор, муниција, експлозиви и пиротехнички материјали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/9 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Димовски Г. Бошко.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 30/62. (144)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Мрзенци. Предмет на работењето на продавницата е: промет со железарски и метални стоки, жита и мелнички преработки, животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор за бричење и мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/5 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Митров Р. Драги.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 31/62. (145)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Мавровско Езеро“ во Маврови Ханови на Трговското претпријатие „Маврово“ од Гостивар, Љубе Ристовски, е разрешен од должност.

За раководител на дуќанот е назначен Матески Иван, сметано од 9-XI-1961 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 719/61. (14)

СОДРЖИНА

	Страна
167. Уредба за изменување на Уредбата за составот и начинот на избор на собранијата на заедниците за социјално осигурување на работниците — — — — —	445
168. Решение за свикнување на првото собрание на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — — — — —	445
Исправка на Одлуката за просечното ниво на цените на услугите на здравствените установи — — — — —	445